

ПЛАН И ПРОГРАМА НА ОДБОРОТ ЗА ИНФОРМИРАЊЕ НА  
НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ НА МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНО  
МАЛЦИНСТВО ВО Р.СРБИЈА ЗА 2015 ГОДИНА

Р.бр	Активност	Реализација	Рок	Забелешка
1.	Одржување на седници на Одборот за информирање	-Одбор за информирање, - раководството на МНС, НИУ „МИИЦ,, -ресорните одбори за образование и култура	3-12 2015.	Четри пати годишно според законските нормативи и потребите
2.	Извештај за остварување на планот и програмата во 2014-та година	-Одбор за информирање -претседателот на НС -претседателот или потпретседателот на ИО на НС на МНМ	3/2015	До Одборот, Советот, Извршниот одбор
3	Извештај за остварување на планот и програмата на НИУ „МИИЦ“ во 2014	-Одбор за информирање -претседателот на Управниот одбор и директорот на НИУ „МИИЦ,, претседателот на НС на МНМ или неговият заменик	3/2015	До Одборот, НИУ „МИИЦ“ Советот на МНМ
4.	План и програма на Одборот за 2015 година	Одборот за информирање, Националниот совет, НИУ „МИИЦ,,	3/2015	До Одборот, Советот на МНМ НИУ „МИИЦ,,
5.	План на работа на НИУ „МИИЦ,, Македонско сонце,, „Банатско сонце,, „Инфомак ” „Добар ден Македонија,, одговорниот за реимисија на Нишката телевизија	Одборот за информирање и уредниците на гласилата и програмите на македонски јазик	3/2015	До Одборот за информирање, Советот на МНМ
6.	Договор и план за перманентно следење на процесот на приватизација на	Одборот за информирање, Одборот за статутарно-правни прашања, Претседателот на НС на МНМ	3- 7/2015	До, Одборот за информирање, Одборот за

	локалните медиумите во Србија и судбината на емисиите на македонски јазик			статутарно-правни прашања, Претседателот на Националниот совет
7.	Изработка на новиот концепт и изглед на Веб сајтот на МНС и одредување тим за негово редовно и квалитетно сервисирање	Одбор за информирање; Одбор за образование; Одбор за култура; Форум на млади Македонци; САМС Национален совет на МНМ	3-9/2015	До: Националниот совет, САМС Форумот, ресорните одбори за образование и култура
8.	Изработка на прокет за обука и стручно усовршување на млади новинарски кадри за потребите на информативната дејност на МНМ во Србија	Одбор за информирање; Одбор за образование; Одбор за млади; Форумот на млади Македонците; НИУ „МИИЦ“, ИО на НС на МНМ во соработка со надлежните институции во Србија и Македонија и со невладините организации кои се занимаваат со овие прашања	3-12/2015	До Националниот совет и УО, надлежните институции во Србија и Македонија, ресорните одбори и Форумот
9	Утврдување програма за обука на кадри за изработка на прокети во информативната област	Одбор за информирање; НИУ „МИИЦ“, САМС Форум на млади Македонци	3-12/2015	До ИО на Националниот совет, претседателот на НС на МНМ, институции и организации кои даваат поддршка
10.	Следење на легислативата во медиумска сфера во Србија со фокус на спроведување на	Одбор за информирање; Одбор за статутарно-правни прашања; Претседателот на НС на МНМ	5-12/2015	До Претседателот на Националниот совет, Одборот за

	информирањето на јазиците на националните малцинства			статутарни и правни прашања
11.	Утврдување критериуми за јавен конкурс за избор на директор и главен и одговорен уредник на НИУ „МИИЦ„	Одбор за информирање; Управен одбор на НИУ „МИИЦ„	- 4/2015	До Националниот совет, ИО на НС,
12.	Завршни подготовки за потпишување на Меморандумот за соработка помеѓу НС на МНМ и МРТ и помеѓу Ртв Војводина и МРТ	Одборот за информирање Претседателот на НС на МНМ Одговорниот уредник на „Македонско сонце„ на Ртв Војводина	3-10/2015	До Претседателот на Националниот совет, амбасадата на Р. Македонија во Белград, до менаџментот на МРТ и на Ртв Војводина
13.	Перманентна координација со сите субјекти, органи и тела на македонската заедница во Србија	Одборот за информирањето; Националниот совет и неговите ресорни тела; САМС; ДПМ;	3-12/2015	До Националниот совет, ресорните одбори, САМС; ДПМ
14.	Утврдување приоритети во информативната дејност за 2015/16 година за кои Националниот совет треба да планира средства од годишниот буџет	Одбор за информирање; УО на НС на МНМ	4/2015	До Националниот совет
15.	Формирање на	Одборот за информирање;	3-	До

	советодавно експертско тело од македонски угледни новинарски имиња и стучњаци за информативната дејнсот	Друштвото на интелектуалци припадници на МНМ „Лоби клуб,, Одборот за култура	12/2015	Национални от совет ИО на НС на МНМ,македонската амбасада во Белгра, САМС
16.	Активно вклучување и следење на сите организирани форуми на кои се расправа за унапредување на информативната дејнсот на националните малцинства во Србија	Одбор за информриање Претседателот на НС на МНМ	3-12/2015	До Национални от совет
17.	Воспоставување соработка со одборите за информирање на останатите Национални совети за размена на искуство и договор за заеднички акции	Одбор за информирање;	3-12/2015	До Национални от совет и Координаторот на Националните совети во Србија
18.	Реализација на Плановите/приоритетите на плановите/ на горенаведените организации/по динамика која ќе се утврди со посебен документ (Календар на активности)	Националниот совет, сите наведени организации	2-4/2015	Сите спомнати планови мораат да имаат извлечени и јасно поставени реални приоритети за 2015